



**Grant Thornton**

An instinct for growth™

Финансиски извештаи и Извештај на Независните Ревизори

ГА-МА АД - Скопје

31 декември 2011 година

# Содржина

	страна
Извештај на независните ревизори	1
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за сеопфатната добивка	5
Извештај за промените во капиталот	6
Извештај за паричните текови	7
Белешки кон финансиските извештаи	8



# Grant Thornton

An instinct for growth™

## Извештај на независните ревизори

Grant Thornton DOO  
1000 Skopje  
M.H.Jasmin 52 v - 1/7  
Macedonia

T +389 2 3214 700  
F +389 2 3214 710  
[www.grant-thornton.com.mk](http://www.grant-thornton.com.mk)

До Раководството и Акционерите на  
ГА-МА АД - Скопје

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на ГА-МА АД - Скопје (“Друштвото”), составени од извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2011 година, и извештај за сеопфатната добивка, извештај за промените во капиталот, и извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 4 до 37.

### *Одговорност на Раководството за финансиските извештаи*

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи согласно Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои не содржат материјално значајни грешки како резултат на измама или грешка.

### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално значајани грешки. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи.

Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално значајни грешки во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефикасноста на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

#### ***Основа за мислење со резерва***

Како што е опишано во Белешка 5 кон придружните финансиски извештаи, нето евидентираната вредност на недвижностите, постројките и опремата со состојба на 31 декември 2011 година изнесува 2,111,789 илјади Денари.

Врз основа на спроведените ревизорски процедури ние утврдивме дека нето евидентираната вредност на недвижностите, постројките и опремата како и обврските кон добавувачи се преценети за износ од 11,283 илјади Денари, поради грешка (двојно евидентирање) на фактура за извршени градежни работи, во рамките на сметката за инвестиции во тек.

Како што е понатаму опишано во Белешка 6 кон придружните финансиски извештаи, нето евидентираната вредност на нематеријалните средства со состојба на 31 декември 2011 година изнесува 17,998 илјади Денари. Истите се состојат од капитализирани трошоци за истражување и развој иницијално признаени при формирањето на Акционерско Друштво ГА-МА АД во текот на 2006 година и истите се непроменети до датумот на овие финансиски извештаи. Прифатената сметководствена политика за проверка на нефинансиските средства од потенцијално оштетување, опишана подетално во Белешка 2.5 кон овие финансиски извештаи, бара Друштвото на крајот на секој пресметковен период, да направи проценка на можното оштетување на своите нематеријални средства и доколку се идентификувани такви случаи, да ја утврди и евидентира веднаш како оштетување разликата помеѓу евидентираната и надоместливата вредност. Врз основа на спроведените ревизорски процедури ние не стекнавме достатни и соодветни докази дека ваква проценка е извршена на датумот на известување, ниту пак бевме во состојба да направиме сопствена проценка за можното оштетување. Поради тоа ние не бевме во состојба да стекнеме разумно уверување во однос на соодветноста на нето евидентираната вредност на нематеријалните средства на датумот на известување.

Како што е понатаму опишано во Белешка 9 кон придружните финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2011 година, вклучително во салдото на побарувањата од купувачи и останатите краткорочни побарувања износот од 8,637 илјади Денари претставуваат побарувања од купувачи постари од една година. Друштвото нема признаено било какво резервирање поради оштетување на овие побарувања согласно прифатената сметководствена политика, опишана детално во белешка 2.8 кон придружните финансиски извештаи. Следствено, ние не бевме во состојба да стекнеме разумно уверување во однос на соодветноста на нето евидентираната вредност на побарувањата од купувачи со состојба на 31 декември 2011 година.

***Мислење со резерва***

Наше мислење е дека освен за ефектите од прашањата дискутирани во поглавјето “Основа за мислење со резерва“, финансиските извештаи, во сите материјални аспекти, ја претставуваат објективно финансиската состојба на Друштвото на ден 31 декември 2011 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување.

Скопје,  
23 април 2012 година

Грант Торнтон ДОО

---

Директор  
Ружа Филипчева

---

Овластен ревизор  
Марјан Андонов

## Извештај за финансиската состојба

	Белешки	2011	(000 мкд) На 31 декември 2010
<b>Средства</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности, постројки и опрема	5	2,111,789	2,067,897
Нематеријални средства	6	17,998	17,998
		<b>2,129,787</b>	<b>2,085,895</b>
<b>Тековни средства</b>			
Залихи	8	101,024	128,147
Побарувања од купувачи и ост. побарувања	9	55,939	67,012
Депозити	10	18,111	650
Готовина и готовински еквиваленти	11	193,423	188,594
		<b>368,497</b>	<b>384,403</b>
<b>Вкупно средства</b>		<b>2,498,284</b>	<b>2,470,298</b>
<b>Капитал и обврски</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерски капитал	12	2,300,912	2,300,912
Резерви		27,605	16,789
Нераспределена добивка		79,076	86,824
<b>Вкупно капитал</b>		<b>2,407,593</b>	<b>2,404,525</b>
<b>Обврски</b>			
<b>Краткорочни обврски</b>			
Позајмици	13	30,391	30,391
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	14	60,300	35,382
<b>Вкупно обврски</b>		<b>90,691</b>	<b>65,773</b>
<b>Вкупно обврски и акционерски капитал</b>		<b>2,498,284</b>	<b>2,470,298</b>

Овие финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Друштвото на ден 28 февруари 2012 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Радко Манов  
Извршен Директор

Г-дин Горан Стојковиќ  
Извршен Директор

## Извештај за сеопфатната добивка

	Белешки	(000 мкд)	
		За годината што завршува на 31 декември	
		2011	2010
<b>Деловни приходи</b>			
Приходи од продажба	15	242,868	257,022
Останати деловни приходи		274	508
		<b>243,142</b>	<b>257,530</b>
<b>Деловни (расходи)</b>			
Материјални трошоци	16	(4,454)	(3,896)
Услуги		(27,424)	(17,879)
Трошоци за вработените	17	(37,630)	(35,354)
Амортизација и ревалор. на амортизацијата	5	(90,417)	(88,144)
Останати деловни расходи	18	(31,940)	(32,650)
Набавна вредност на продадени стоки		(658)	(8,408)
<b>Добивка од деловни активности</b>		<b>50,619</b>	<b>71,199</b>
Финансиски приходи	19	2,946	3,928
Финансиски расходи	19	(30)	(2,391)
Финансиски резултат, нето		<b>2,916</b>	<b>1,537</b>
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>53,535</b>	<b>72,736</b>
Даночен расход	20	(467)	(630)
<b>Добивка за годината</b>		<b>53,068</b>	<b>72,106</b>
Останата сеопфатна добивка за годината		-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>		<b>53,068</b>	<b>72,106</b>
Добивка за сопствениците		53,068	72,106
<b>Вкупна сеопфатна добивка за сопствениците</b>		<b>53,068</b>	<b>72,106</b>

## Извештај за промените во капиталот

	(Во 000 мкд)			
	Акционерски капитал	Резерви	Нераспределена добивка	Вкупно
<b>На 01 јануари 2011</b>	<b>2,300,912</b>	<b>16,789</b>	<b>86,824</b>	<b>2,404,525</b>
Распоред во резерви	-	10,816	(10,816)	-
Објавени дивиденди	-	-	(50,000)	(50,000)
<i>Трансакции со сопствениците</i>	-	10,816	(60,816)	(50,000)
Добивка за годината	-	-	53,068	53,068
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	-	53,068	53,068
<b>На 31 декември 2011</b>	<b>2,300,912</b>	<b>27,605</b>	<b>79,076</b>	<b>2,407,593</b>
<b>На 01 јануари 2010</b>	<b>2,300,912</b>	<b>14,616</b>	<b>66,891</b>	<b>2,382,419</b>
Распоред во резерви	-	2,173	(2,173)	-
Објавени дивиденди	-	-	(50,000)	(50,000)
<i>Трансакции со сопствениците</i>	-	2,173	(52,173)	(50,000)
Добивка за годината	-	-	72,106	72,106
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	-	72,106	72,106
<b>На 31 декември 2010</b>	<b>2,300,912</b>	<b>16,789</b>	<b>86,824</b>	<b>2,404,525</b>

## Извештај за паричните текови

	Белешка	(000 мкд)	
		За годината што завршува на 31 декември	
		2011	2010
<b>Деловни активности</b>			
Приливи од купувачи		254,390	238,064
Исплати на добавувачи и вработени		(50,094)	(79,739)
		<b>204,296</b>	<b>158,325</b>
Платен данок од добивка		(639)	(475)
Платена камата		(1)	(2,177)
		<b>203,656</b>	<b>155,673</b>
<b>Инвестициони активности</b>			
Набавка на недвижност, постројки и опрема		(134,309)	(65,412)
Одлив по депозити		(17,461)	(650)
Приливи по камати		2,943	3,926
		<b>(148,827)</b>	<b>(62,136)</b>
<b>Финансиски активности</b>			
Исплатени дивиденди		(50,000)	(50,000)
		<b>(50,000)</b>	<b>(50,000)</b>
<b>Нето промена на парич.средства и еквиваленти</b>			
Парични средства и еквиваленти на почетокот	11	188,594	145,057
<b>Парични средства и еквиваленти на крајот</b>	<b>11</b>	<b>193,423</b>	<b>188,594</b>

# Белешки кон финансиските извештаи

## 1 Општи информации

ГА-МА АД - Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”) е Акционерско Друштво основано во Република Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е: Булевар Свети Климент Охридски 54, Скопје, Република Македонија.

Друштвото е формирано врз основа на Одлука на Владата на Република Македонија од 14 јуни 2006 година за организирање (преобразба) на Јавното Претпријатие ГА-МА (ЈП ГА-МА) во Акционерско Друштво ГА-МА АД, (во понатамошниот текст “Одлуката“), објавена во Службен Весник на Република Македонија број 77 од 26 јуни 2006 година. Согласно член 1 од Одлуката, Владата на Република Македонија, заради стопанисување со Гасоводниот систем на Република Македонија, го прифаќа вложувањето на Макпетрол АД Скопје, според условите определени во Одлуката за вложување во ЈП ГА - МА број 0202 - 3091/1 од 14 јуни 2006 година, донесена од страна на Друштвото Макпетрол АД, Скопје.

Организирањето на Друштвото како Акционерско Друштво е регистрирано кај Централниот Регистар на Република Македонија под број 30120060008666 од 14 јули 2006 година.

Согласно член 4 од Одлуката, акционерскиот капитал на Друштвото го сочинуваат Гасоводниот систем на Република Македонија реализиран до основањето на Друштвото и според пописот заклучно со 30 јуни 2006 година, како и финансиските средства за отпочнување со работа (обртен капитал), искажани во Прилог број 1 од Протоколот за начинот на уредување на меѓусебните односи на Владата на Република Македонија и Друштвото Макпетрол АД Скопје во стопанисувањето со Гасоводниот систем на Република Македонија (во понатамошниот текст “Протоколот”).

Долгувањата кои ЈП ГА-МА ги имало до денот на донесувањето на Одлуката, ги превзема Владата на Република Македонија.

Согласно член 5 од Одлуката, како и членовите 4 и 6 од Протоколот, Владата на Република Македонија и Друштвото Макпетрол АД Скопје учествуваат во подеднаков сооднос (50%:50%) во акционерскиот капитал на ГА-МА АД, Скопје.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Општи информации (продолжува)**

Основната дејност на Друштвото е управување и стопанисување со Гасоводниот систем на Република Македонија (во понатамошниот текст “Гасоводниот систем”) во согласност со одредбите на Законот за Енергетика, објавен во Службен Весник на Република Македонија број 63 од 2006 година, како и во согласност со одредбите на Статутот на Друштвото.

Друштвото ги извршува своите деловни активности исклучиво на територија на Република Македонија и со состојба на 31 декември 2011 година вработува 52 лица (2010: 53 лица).

Максималната цена на услугата за пренос на природниот гас преку Гасоводниот систем е утврдена согласно актите донесени од страна на Регулаторната комисија за енергетика на РМ (РКЕ). Врз таа основа, договорните страни ГА-МА АД- Скопје и Макпетрол АД Скопје писмено се спогодуваат за определен период или за определени количини да се плаќа цена што е определена со актот на РКЕ.

Регулаторната комисија за енергетика на РМ (РКЕ) со одлука бр. 08-17 од 30 март 2011 година ја промени максималната цена на услугата за пренос и управување со системот за пренос на природниот гас преку Гасоводниот систем на РМ за регулираниот период 01 април 2011-31 декември 2011 година од 1,346 ден/нм<sup>3</sup> на 1,0935 ден/нм<sup>3</sup>.

## **2 Сметководствени политики**

Во продолжение се прикажани значајните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

### **2.1 Основи за подготовка**

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл. Весник 159/09 и 164/10) со примена од 1 јануари 2010 година.

Друштвото на секој датум на известување, врши редовно ажурирање поврзано со новите и изменети стандарди и толкувања кои стапиле во сила и се релевантни за работењето за известувачкиот период.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)****Основи за подготовка (продолжува)**

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Овие финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2011 и 2010. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари.

**2.1.1 Нови и изменети стандарди применети од страна на Друштвото****2.1.1.1 Усвојување на подобрувањата на МСФИ во 2010 година**

Со подобрувањата на МСФИ во 2010 година направени се неколку мали измени на одреден број на МСФИ. Единствената измена релевантна за Друштвото се однесува на МСС 1 Презентирање на финансиски извештаи. Друштвото претходно го презентираше усогласувањето на секоја компонента од останата сеопфатна добивка во извештајот за промените во капиталот. Друштвото сега ги презентира овие усогласувања во белешките кон финансиските извештаи, како што е дозволено со измената. Ова ја намалува можноста од повторување на обелоденувањата и појасно ги презентира целокупните промени во капиталот. Споредбените податоци од претходните периоди се прикажани соодветно.

**2.1.1.2 Стандарди, измени и толкувања на постојните стандарди кои сеуште не се во сила и не се применети пред датумот на стапување во сила од страна на Друштвото**

На датумот на одобрување на овие финансиски извештаи, одредени нови стандарди, измени и толкувања на постојните стандарди се издадени од страна на ОМСС, но сеуште не се во сила и не се применети пред датумот на стапување во сила од страна на Друштвото.

Раководството предвидува дека сите релевантни објави ќе бидат применети во сметководствените политики на Друштвото во првиот период кој почнува по датумот на стапување во сила на објавата. Информациите за новите стандарди, измени и толкувања релевантни за финансиските извештаи на Друштвото подетално се презентирани подолу. Одредени нови стандарди и толкувања исто така се издадени, но не се очекува да имаат материјално влијание врз финансиските извештаи на Друштвото.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

Промени во сметководствените политики и обелоденувањата (продолжува)

### **МСФИ 9 Финансиски инструменти (МСФИ 9)**

ОМСС има за цел целосно да го замени МСС 39 Финансиски инструменти: Признавање и мерење. МСФИ 9 се објавува во фази. До денес, се издадени поглавјата кои се однесуваат на признавање, класифицирање, мерење и депризнавање на финансиските средства и обврски. Овие поглавја стапуваат во сила за годишните периоди кои почнуваат на или по 1 јануари 2013 година. Останатите поглавја кои се однесуваат на оштетување и сметководство за хеџинг сеуште се во процес на развој. Раководството на Друштвото сеуште го нема проценето влијанието на овој нов стандард врз финансиски извештаи на Друштвото. Сепак, Раководството не очекува имплементација на МСФИ 9 се додека сите негови поглавја не бидат издадени, кога ќе може целосно да се процени влијанието на сите настанати измени.

### **Стандарди за консолидација**

Пакетот на стандарди за консолидација стапува на сила за годишни периоди кои почнуваат на или по 1 јануари 2013 година. Информациите за овие нови стандарди подетално се презентирани подолу. Раководството на Друштвото сеуште го нема проценето влијанието на овие нови и ревидирани стандарди.

#### МСФИ 10 Консолидирани финансиски извештаи (МСФИ 10)

МСФИ 10 го заменува МСС 27 Консолидирани и поединечни финансиски извештаи (МСС 27) и ПКТ 12 Консолидација - Ентитети со посебна намена. Овој стандард ја ревидира дефиницијата за контрола како и придружното упатство за идентификување на учество во подружница. Сепак, барањата и механизмите на консолидација и сметководство за неконтролирани учества и измени во контролата остануваат непроменети.

#### МСФИ 11 Заеднички Ангажмани (МСФИ 11)

МСФИ 11 го заменува МСС 31 Учества во заеднички вложувања (МСС 31). Со овој стандард се усогласува сметководството од страна на вложувачите со нивните права и обврски согласно заедничкиот ангажман. Покрај тоа, можноста во МСС 31 за примена на пропорционална консолидација на заеднички вложувања е елиминирана. МСФИ 11 бара примена на методот на главнина, кој моментално се користи за вложувања во придружени ентитети.

#### МСФИ 12 Обелоденување на Учество во осиганати ентитетите (МСФИ 12)

МСФИ 12 ги интегрира и усогласува барањата за обелоденување за различни типови на вложувања, вклучувајќи ги и неконсолидираните структурирани ентитети. Воведува нови барањата за обелоденување за ризици на кои ентитетот е изложен како резултат на неговата поврзаност со структурирани ентитети.

#### Последователни измени на МСС 27 и МСС 28 Вложувања во придружени ентитетите и заеднички вложувања (МСС 28)

МСС 27 сега исклучително се однесува на поединечни финансиски извештаи. МСС 28 ги воведува вложувањата во заеднички вложувања во својот делокруг. Сепак, методот на главнина останува непроменет.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

Промени во сметководствените политики и обелоденувањата (продолжува)

МСФИ 13 Мерење на објективна вредност (МСФИ 13)

МСФИ 13 нема влијание на тоа кои ставки е потребно да бидат мерени по објективна вредност, но ја појаснува дефиницијата за објективната вредност и дава упатство и подобрени обелоденувања за мерење по објективна вредност. Ова е применливо за годишни периоди кои почнуваат на или по 1 јануари 2013 година. Раководството на Друштвото сеуште не го проценило влијанието на овој нов стандард.

**Измени на МСС 1 Презентирање на финансиски извештаи (Измени на МСС 1)**

Измените на МСС 1 бараат ентитетот да ги групира ставките презентирани во останата сеопфатна добивка во оние кои, во согласност со останатите МСФИ: (а) нема да бидат рекласифицирани последователно во добивки или загуби и (б) ќе бидат рекласифицирани последователно во добивки или загуби кога одредени услови се исполнети. Ова е применливо за годишни периоди кои почнуваат на или по 1 јули 2012 година. Раководството на Друштвото очекува да настанат измени во сегашното презентирање на ставки во останата сеопфатна добивка, но сепак, тоа нема да влијание на мерењето или признавањето на таквите ставки.

**Измени на МСС 19 Користи за вработените (Измени на МСС 19)**

Измените на МСС 19 вклучуваат одреден број на целни подобрувања во Стандардот. Воглавно промените се однесуваат на планови за дефинирани користи. Тие:

- го отстрануваат “методот коридор” и бараат ентитетите да ги признаат сите добивки и загуби кои настануваат во период на известување
- го рационализираат презентирањето на промените во планот на средства и обврски
- ги зајакнуваат барањата за обелоденување, вклучувајќи ги и информациите за карактеристиките на плановите за дефинирани користи и ризици на кои ентитетите се изложени преку учество во истите
- Измените на МСС 19 стапуваат во сила за финансиските години кои почнуваат на или по 1 јануари 2013 година. Раководството на Друштвото сеуште не го проценило влијанието на ревидираниот стандард за консолидирани финансиски извештаи на Друштвото.

**2.2 Трансакции во странска валута**

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во Денари со примена на официјалниот среден курс на Народна Банка на Република Македонија кој важи на денот на настанувањето на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се преведени во валутата на известување со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештај за финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во добивките или загубите во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите во Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

Трансакции во странска валута (продолжува)

	31 декември 2011	31 декември 2010
1 ЕУР	61.5050 Денари	61.5050 Денари
1 GBP	73.6322 Денари	71.5008 Денари

### 2.3 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и резервирањето поради оштетување доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Цената на чинење на недвижностите, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Претпоставена набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 01 Јануари 2003 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во билансот на успех во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Не се пресметува амортизација на инвестициите во тек.

Амортизацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Згради	40 години
Погонска опрема	20 години
Мебел	5 години
Моторни возила, компјутерска опрема	4 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се проверуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога настануваат.

## 2.4 Нематеријални средства

Нематеријалните средства, кои во целост се состојат од капитализирани трошоци за истражување и развој, признаени во текот на 2006 година со формирањето на ГА-МА АД се евидентирани по нивната набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација.

## 2.5 Оштетување на нефинансиски средства

Средствата што подлежат на амортизација вклучувајќи ги и нематеријалните средства опишани во Белешка 2.4 погоре, се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентирираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентирираниот износ на средствата го надминува нејзиниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребената вредност е сегашната вредност на проценетите идни парични приливи кои се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата единица која генерира готовина.

## 2.6 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства расположиви за продажба и финансиски средства кои се чуваат до доспевање. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

### *Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби*

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија на датумот на известување.

### *Кредити и побарувања*

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, депозити и парични средства и еквиваленти.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

*Финансиски средства расположливи за продажба*

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување. Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

*Финансиски средства кои се чуваат до доспевање*

Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се недеривативни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на доспевање за наплата и за кои, Раководството на Друштвото има позитивна намера и способност да ги чува до нивното доспевање. Доколку Друштвото продаде значаен износ на финансиските средства кои се чуваат до доспевање пред нивното доспевање, целата категорија на овие средства се рекласифицира во финансиските средства расположливи за продажба. Со состојба на 31 декември 2011, Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

*Почетно признавање на финансиските средства*

Финансиските средства се признаваат на датумот на порамнување - датум кога Друштвото се обврзува да го купи или продаде средството.

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трансакционите трошоци.

Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се вклучуваат во добивки или загуби во периодот кога се појавуваат. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

*Последователно евидентирање на финансиските средства*

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност.

Финансиските средства кои се чуваат до доспевање како и кредитите и побарувањата се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата намалени за евентуални загуби поради оштетување.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатна добивка како останати нето добивки / (загуби) во периодот кога настануваат.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во капиталот.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)****Финансиски средства (продолжува)**

Кога вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатна добивка како добивки / (загуби) од вложувања.

Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се пресметани со употреба на методата на ефективна камата и се признаени во извештајот за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи. Дивидендите на вложувањата во инструменти на капиталот расположливи за продажба се признаени во извештајот за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи и кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденди.

Објективните вредности на котирани вложувања на активни берзи се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

*Оштетување на финансиските средства*

На секој датум на известување, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиското средство или група на финансиски средства. Кај вложувањата расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во извештајот за финансиска состојба, се отстранува од капиталот и се признава во извештајот за сеопфатна добивка. Загубите поради оштетување признаени во извештајот за сеопфатна добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се надоместуваат преку извештајот за сеопфатна добивка. Тестирањето за оштетување на побарувањата од купувачите е објаснето во продолжение на оваа Белешка.

**2.7 Залихи**

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Трошоците, кои вклучуваат соодветен дел фиксни и варијабилни трошоци на работењето, се припишуваат на залихите одредени според методот кој е најсоодветен за дадената класа на залихи, каде мнозинскиот дел се одредува според методот “прва влезна - прва излезна“. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за проценетите трошоци за комплетирање и продажба.

## 2.8 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања според нивните оригинални услови на побарувања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентируваниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот извештајот за сеопфатна добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековни добивки во извештајот за сеопфатна добивка.

## 2.9 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

## 2.10 Капитал, резерви и акумулирани добивки

### (а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

### (б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување, нето од данокот, на приливите.

### (в) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и резерви за сопствени акции се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на материјалните средства и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

### (г) Акумулирани добивки

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

### 2.11 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман.

Сите финансиски обврски на Друштвото на датумот на известување се класифицираат во категоријата финансиски обврски по амортизирана набавна вредност и истите се состојат од обврски спрема добавувачи и останати обврски и позајмици.

Финансиските обврски се признаваат во моментот кога Друштвото станува странка во договор за обезбедување на одреден финансиски инструмент. Позајмиците и обврските кон добавувачи и останатите обврски се депривираат во моментот кога се измирени, откажани или истечени.

Почетното признавање и последователно мерење на финансиските обврски по амортизирана набавна вредност е опишано во продолжение.

### 2.12 Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трансакциони трошоци. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловено право за подмирување на обврската за не помалку од 12 месеци од датумот на известување.

### 2.13 Обврски спрема добавувачите

Обврските спрема добавувачи иницијално се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

### 2.14 Тековен и одложен даночен расход

Тековен даночен расход, по стапка од 10%, се пресметува на непризнаените расходи за даночни цели корегирани за даночниот кредит, како и на распределената добивка за дивиденди на правни лица - нерезиденти и на физички лица. Нераспределената добивка не се оданочува.

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2011 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временни разлики на овие датуми.

## 2.15 Признавање на приходите и расходите

Приходите се состојат од објективна вредност на продадени стоки и услуги, намалена за данокот на додадена вредност и одредени попусти. Приходите се признаваат кога износот на приходите може прецизно да се измери и се очекува дека финансискиот приход од извршената трансакција ќе има прилив во ентитетот, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

Приходите се признаваат како што следи:

### *Приходи од услуги на пренос на природен гас*

Овие приходи се состојат од фактурниот износ на количините на пренесен природен гас преку Гасоводниот систем, според цени утврдени согласно одредбите од Правилникот за начинот и условите за регулирање на цените за пренос, дистрибуција и снабдување со природен гас донесен од страна на РКЕ.

### *Трошоци од деловното работење*

Трошоците од деловното работење се признаваат во периодот на нивното настанување односно во моментот на искористувањето на услугите.

### *Приходи од финансирање*

Приходите од финансирање вклучуваат приходи од казнени камати и позитивни курсни разлики. Приходите од камати се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка кога се пресметуваат, земајќи го во предвид ефективниот принос на средството.

### *Расходи од финансирање*

Расходите од финансирање вклучуваат расходи од казнени камати и негативни курсни разлики.

Трошоците за позајмување кои директно се однесуваат на набавката, изградбата или производството на средство кое се квалификува се капитализираат како дел од набавната вредност на тоа средство. Приходот заработен од повремени инвестирања на специфичните трошоци за позајмување, кои треба да се искористат за средството кое се квалификува, се намалува од трошоците за позајмување кои се квалификуваат за капитализација.

## 2.16 Надомести за вработените

### *Придонеси за пензиско осигурување*

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб како и во доброволен приватен пензиски фонд, кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

### *Обврски при пензионирање на вработените*

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на тромесена просечна плата. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

### **2.17 Данок на додадена вредност**

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во билансот на состојба.

### **2.18 Распределба на дивиденди**

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

### **2.19 Резервирања**

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на составување на извештаите за финансиската состојба и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. Не се евидентирани резервирања за идни загуби од работење.

### **2.20 Превземени и неизвесни обврски**

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

### **2.21 Известување по оперативни сегменти**

#### *Деловни сегменти*

Деловните активности на Друштвото се однесуваат на еден оперативен сегмент - управување и стопанисување со Гасоводниот систем на Република Македонија.

#### *Географски сегменти*

Деловните активности на Друштвото се вршат на територијата на Република Македонија.

**2.22 Трансакции со поврзани субјекти**

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

**2.23 Настани по датумот на известување**

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на составување на извештајот за финансиската состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние последователни настани кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

## Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

**3           Управување со финансиски ризици****3.1           Фактори на финансиски ризици**

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи ризик од кредитирање и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Раководството на Друштвото врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, ризикот од кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

**3.2           Пазарни ризици***Ризик од курсни разлики*

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути. Сегашната вредност на средствата и обврските на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи во табелата:

<b>Средства</b>	2011 (000 МКД)	2010 (000 МКД)
ЕУР	15,540	6,249
	<b>15,540</b>	<b>6,249</b>
<b>Обврски</b>		
ЕУР	531	947
ГБП	33	33
	<b>564</b>	<b>980</b>

*Анализа на сензитивност на странски валути*

			2011
	Нето износ	1%	-1%
ЕУР	15,009	150	(150)
ГБП	(33)	-	-
Добивка / (Загуба)	14,976	150	(150)
			2010
	Нето износ	1%	-1%
ЕУР	5,302	53	(53)
ГБП	(33)	-	-
Добивка / (Загуба)	5,269	53	(53)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Пазарни ризици (продолжува)

Анализата на сензитивност ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 1%. Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 1%.

### 3.3 Ризик од кредитирање

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба која би била признаена на датумот на билансирање доколку договорната страна не ја изврши својата обврска во целост согласно одредбите од договорот. Финансиските средства кои за Друштвото потенцијално претставуваат предмет на концентрација на кредитен ризик се побарувањата од Макпетрол АД, Скопје и Пром-Гас дооел, Скопје.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на извештајот, кои се прикажани во следната табела:

	2011 (000 МКД)	2010 (000 МКД)
Класи на финансиски средства - евидентирана вредност		
Побарувања од купувачи и останати побарувања	50,440	64,645
Депозити	18,111	650
Парични средства и еквиваленти	193,423	188,594
	<b>261,974</b>	<b>253,889</b>

### 3.4 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови.

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

	31 декември 2011			
	Тековни До 12 месеци (000 МКД)	1 до 2 години (000 МКД)	2 до 5 години (000 МКД)	Нетековни Покасно од 5 години (000 МКД)
Позајмици	30,391	-	-	-
Обврски спрема добавувачи и ост. обврски	34,508	-	-	-
	<b>64,899</b>	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

## Ризик од ликвидност (продолжува)

	31 декември 2010			
	Тековни До 12 месеци (000 МКД)	1 до 2 години (000 МКД)	2 до 5 години (000 МКД)	Нетековни Покасно од 5 години (000 МКД)
Позајмици	30,391	-	-	-
Обврски спрема добавувачи и ост.обврски	18,879	-	-	-
	<b>49,270</b>	-	-	-

### 3.5 Ризик од каматни стапки врз паричните текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност.

	2011	2010
<b>Финансиски средства</b>		
<i>Некаматносни</i>		
Побарувања од купувачи и ост.побарувања	50,440	64,645
Парични средства и еквиваленти	7	128
	<b>50,447</b>	<b>64,773</b>
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Депозити	18,111	650
Парични средства и еквиваленти	193,416	188,466
	<b>211,527</b>	<b>189,116</b>
	<b>261,974</b>	<b>253,889</b>
<b>Финансиски обврски</b>		
<i>Некаматносни</i>		
Добавувачи и останати обврски	34,508	18,879
<i>Со променлива каматна стапка</i>		
Позајмици со камата	30,391	30,391
	<b>64,899</b>	<b>49,270</b>

#### Анализа на сензитивноста на каматни стапки

	2011		2010
	Нето износ	2%	-2%
Со променлива каматна стапка	(30,391)	(608)	608
	Нето износ	2%	-2%
Со променлива каматна стапка	(30,391)	(608)	608

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

### 3.6 Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да ја одржи или прилагоди структурата на изворите на финансирање, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по позајмици се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2011	2010
Позајмици	30,391	30,391
Парични средства и парични еквиваленти	(193,423)	(188,594)
Нето обврски	(163,032)	(158,203)
<b>Вкупно капитал</b>	<b>2,407,593</b>	<b>2,404,525</b>
	-	-

### 3.7 Утврдување на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови.

Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

#### 3.7.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Согласно барањата на МСФИ 7, Друштвото е должно финансиските средства кои се мерат според објективната вредност во извештајот за финансиска состојба да ги презентира во согласност со хиерархијата на објективната вредност групирани во три нивоа врз основа на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства.

Друштвото нема финансиски средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската позиција.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Утврдување на објективната вредност (продолжува)

**3.7.2 Финансиски инструменти кои не се евидентираат по објективна вредност**

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2011	2010	2011	2010
<b>Средства</b>				
Парични средства и еквиваленти	193,423	188,594	193,423	188,594
Депозити	18,111	650	18,111	650
Побарувања од купувачи и останати побарувања	50,440	64,645	50,440	64,645
<b>Вкупни средства</b>	<b>261,974</b>	<b>253,889</b>	<b>261,974</b>	<b>253,889</b>
<b>Обврски</b>				
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	34,508	18,879	34,508	18,879
Позајмици со камата	30,391	30,391	30,391	30,391
<b>Вкупни обврски</b>	<b>64,899</b>	<b>49,270</b>	<b>64,899</b>	<b>49,270</b>

*Побарувања од купувачите*

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради краткорочното доспевање.

*Парични средства и еквиваленти*

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

*Обврски спрема доверителите*

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите соодветствува на нивната објективна вредност, поради краткорочното доспевање.

#### **4           Значајни сметководствени проценки**

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

##### *Несигурност во проценките*

###### *Оштетување кај нефинансиски средства*

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

###### *Употребен век на средствата што се амортизираат*

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2011 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5 и 6. Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата.

###### *Оштетување кај финансиски средства*

###### *Оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања*

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Значајни сметководствени проценки (продолжува)

### *Залихи*

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 5 Недвижности, постројки и опрема

	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек и аванси	Вкупно
<b>На 31 декември 2009 / 01 јануари 2010</b>				
Набав.или проц.наб.вред.	2,641,438	391,959	41,174	3,074,571
Исправка на вредноста	(755,809)	(228,126)	-	(983,935)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>1,885,629</b>	<b>163,833</b>	<b>41,174</b>	<b>2,090,636</b>
<b>Во текот на 2010 година</b>				
Почетна нето евид.вредност	1,885,629	163,833	41,174	2,090,636
Набавки во годината, нето од инвестиции во тек	-	27,301	38,111	65,412
(Продажби и расходи во годината, нето) (Амортизација)	- (67,121)	(7) (21,023)	-	(7) (88,144)
<b>Крајна нето евидентирана вредност</b>	<b>1,818,508</b>	<b>170,104</b>	<b>79,285</b>	<b>2,067,897</b>
<b>На 31 декември 2010</b>				
Набав.или проц.наб.вред.	2,641,438	419,239	79,285	3,139,962
Исправка на вредноста	(822,930)	(249,135)	-	(1,072,065)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>1,818,508</b>	<b>170,104</b>	<b>79,285</b>	<b>2,067,897</b>
<b>Во текот на 2011 година</b>				
Почетна нето евид.вредност	1,818,508	170,104	79,285	2,067,897
Набавки во годината, нето од инвестиции во тек	41,121	6,511	86,677	134,309
(Набавна вредност на расходувана опрема)	-	(448)	-	(448)
Акумулирана амортизација на расходувана опрема (Амортизација)	- (67,979)	448 (22,438)	-	448 (90,417)
<b>Крајна нето евидентирана вредност</b>	<b>1,791,650</b>	<b>154,177</b>	<b>165,962</b>	<b>2,111,789</b>
<b>На 31 декември 2011</b>				
Набав.или проц.наб.вред.	2,682,559	425,302	165,962	3,273,823
Исправка на вредноста	(890,909)	(271,125)	-	(1,162,034)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>1,791,650</b>	<b>154,177</b>	<b>165,962</b>	<b>2,111,789</b>

### Расходување на опрема

Во текот на 2011 година, Друштвото расходуваше едно возило, чија набавна вредност и исправка на вредноста изнесуваа 448 илјади Денари.

### Инвестиции во тек

На 31 декември 2011 и 2010 година инвестициите во тек се состојат од:

	2011	2010
Градежни работи за гасовод	136,533	62,567
Надзор и техничка документација	18,771	4,416
Набавка на опрема	7,781	9,477
Согласности, дозволи и сл.	2,842	2,825
Дадени аванси	35	-
	<b>165,962</b>	<b>79,285</b>

### Залог врз недвижности, постројки и опрема

На датумот на известување, Друштвото нема заложени недвижности, постројки и опрема, како гаранција за одобрените позајмици со камата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 6 Нематеријални средства

Нематеријалните средства чија нето евидентирана вредност со состојба на 31 декември 2011 и 2010 година изнесува 17,998 илјади Денари (набавна вредност 497,745 илјади Денари и акумулирана амортизација 479,747 илјади Денари) во целост се состојат од капитализирани трошоци за истражување и развој. Овие издатоци се иницијално признаени во непроменлив износ во текот на 2006 година со формирање на Акционерското Друштво ГА-МА АД, Скопје. Не е признаен било каков трошок за амортизација на овие средства во текот на периодите до датумот на овие финансиски извештаи.

## 7 Финансиски инструменти по категории

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	Кредити и побарувања	Расположливи за продажба	Вкупно
<b>31 декември 2011</b>			
<b>Средства според Извештајот за финансиската состојба</b>			
Побарувања од купувачи и останати побарувања	50,440	-	50,440
Депозити	18,111	-	18,111
Парични средства и парични еквиваленти	193,423	-	193,423
	<b>261,974</b>	-	<b>261,974</b>
		Останати финансиски обврски	Вкупно
<b>Обврски според Извештајот за финансиската состојба</b>			
Позајмици		30,391	30,391
Обврски спрема добавувачи и останати обврски		34,508	34,508
		<b>64,899</b>	<b>64,899</b>
	Кредити и побарувања	Расположливи за продажба	Вкупно
<b>31 декември 2010</b>			
<b>Средства според Извештајот за финансиската состојба</b>			
Побарувања од купувачи и останати побарувања	64,645	-	64,645
Депозити	650	-	650
Парични средства и парични еквиваленти	188,594	-	188,594
	<b>253,889</b>	-	<b>253,889</b>
		Останати финансиски обврски	Вкупно
<b>Обврски според Извештајот за финансиската состојба</b>			
Позајмици	-	30,391	30,391
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	-	18,879	18,879
	-	<b>49,270</b>	<b>49,270</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 8 Залихи

	2011	2010
Резервни делови	67,131	98,617
Гас во преносниот систем	23,403	19,040
Трговски стоки	10,490	10,490
	<b>101,024</b>	<b>128,147</b>

На 31 декември 2011 година и врз основа на извршениот попис, во системот за пренос на гас е утврдена количина од 1,176,189 нм<sup>3</sup> (2010: 1,150,459 нм<sup>3</sup>) природен гас.

## 9 Побарувања од купувачи и останати побарувања

	2011	2010
<b>Побарувања од купувачи</b>		
Побарувања од купувачи во земјата	49,550	63,771
	<b>49,550</b>	<b>63,771</b>
Намалено за: резервирање поради оштетување	-	-
	<b>49,550</b>	<b>63,771</b>
<b>Останати краткорочни побарувања</b>		
Однапред платени трошоци	5,209	2,298
Побарувања од вработени	870	854
Аванси на добавувачи	172	69
Побарувања за данок на добивка	118	-
Останати други побарувања	20	20
	6,389	3,241
Намалено за: резервирање поради оштетување	-	-
	<b>6,389</b>	<b>3,241</b>
<b>Вкупно побарув.од купувачи и ост.краткор.побарув.</b>	<b>55,939</b>	<b>67,012</b>

### Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата

Анализата на старосната структура на побарувањата од купувачите и останатите побарувања со состојба на 31 декември 2011 и 2010 е како што следи:

	2011	2010
До 30 дена	27,435	62,203
Од 30 до 90 дена	11,722	11
Од 90 до 180 дена	-	-
Од 180 до 365 дена	1,756	4
Над 1 година	8,637	1,553
	49,550	63,771
Намалено за резервирање поради оштетување	-	-
	<b>49,550</b>	<b>63,771</b>

Салдото на побарувањата од купувачите на датумот на известување може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

31 декември 2011	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	27,435	22,115	-	49,550
Исправка на вредност	-	-	-	-
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>27,435</b>	<b>22,115</b>	-	<b>49,550</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

31 декември 2010	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	62,203	1,568	-	63,771
Исправка на вредност	-	-	-	-
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>62,203</b>	<b>1,568</b>	-	<b>63,771</b>

На 31 декември 2011 година и врз основа на извршената проценка, Друштвото нема извршено отпис поради ненадоместливост на побарувањата од купувачи и останатите побарувања.

## 10 Депозити

	2011	2010
Орочени депозити	18,111	650
	<b>18,111</b>	<b>650</b>

Со состојба на 31 декември 2011 Друштвото има депозит во Стопанска банка ад, Скопје во износ од 650 илјади Денари со рок на доспевање до 24 јуни 2012 и каматна стапка од 7% годишно по основ на издадена гаранција по Договор за изведување на прекопи на јавни површини на градот Скопје (види Белешка 21).

Останатите депозити по видување кои со состојба на 31 декември 2011 година изнесуваат 17,461 илјади Денари се однесуваат на депозити во НЛБ Тутунска Банка, Скопје дадени како гаранција за извршување на обврски (види Белешка 21).

## 11 Готовина и готовински еквиваленти

	2011	2010
Сметки кај домашни банки	133,416	128,466
Депозити по видување	60,000	60,000
Парични средства во благајна	7	128
	<b>193,423</b>	<b>188,594</b>

Со состојба на 31 декември 2011 година Друштвото има краткорочен депозит во Стопанска банка ад, Скопје во износ од 60,000 илјади Денари со рок на доспевање од 3 месеци и каматна стапка од 4,2% годишно (2010: краткорочен депозит во Стопанска банка ад, Скопје во износ од 60,000 илјади Денари со рок на доспевање од 3 месеци и каматна стапка од 4.7% годишно).

Во тек на 2011 година Друштвото оствари приход по основ на камата од депозити (вклучувајќи ги и депозитите по основ на гаранции во Белешка 10) во вкупен износ од 2,745 илјади Денари (2010: 3,446 илјади Денари), евидентиран во корист на тековниот извештај за сеопфатната добивка (види Белешка 19).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 12 Капитал

### Акционерски капитал

Со состојба на ден 31 декември 2011 и 2010 година, акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 2,300,912 илјади Денари, еквивалентно на 37,612,500 Евра според средниот курс на НБРМ на денот на проценката - 30 јуни 2006 година. Акционерскиот капитал е поделен на 2 обични акции со право на глас, чија номинална вредност изнесува 18,806,250 Евра. Владата на Република Македонија и Друштвото Макпетрол АД Скопје, како акционери на Друштвото, учествуваат во подеднаков сооднос.

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од паричен влог во износ од 2,000 илјади Денари (32,700 Евра) и непаричен влог во износ од 2,298,912 илјади Денари (37,579,800 Евра). Непаричниот влог се состои од градежни објекти, постројки и опрема кои технички и технолошки му припаѓаат на Гасоводниот систем на Република Македонија во износ од 2,296,512 илјади Денари, како и ситен инвентар во износ од 2,400 илјади Денари.

### Резерви

Движењето на сметките на резервите во текот на 2011 и 2010 година е како што следи:

Компонентите на резервите се како што следи:

	Законски резерви	Ревалориз. резерви	Вкупно
На 01 јануари 2010 година	14,608	8	14,616
Распоред на акумулираната добивка	2,173	-	2,173
<b>На 31 декември 2010 / 01 јануари 2011 година</b>	<b>16,781</b>	<b>8</b>	<b>16,789</b>
Распоред на акумулираната добивка	10,816	-	10,816
<b>На 31 декември 2011 година</b>	<b>27,597</b>	<b>8</b>	<b>27,605</b>

Резервите се создадени иницијално врз основа на домашната законска регулатива и последователно зголемени во текот на годините како резултат на ревалоризацијата на материјалните средства, како и за распределба на нето добивките по оданочување. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.

### Распоред на нераспределени добивки

Во текот на 2011 година, Друштвото врз основа на Одлука од Собрание на Акционери од 24 јуни 2011 година, распредели дел од акумулираните добивки за дивиденди во вкупен износ од 50,000 илјади Денари.

Со состојба на 31 декември 2011, дивидендите се во целост исплатени.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

### 13 Позајмици

	2011	2010
<b>Позајмици со камата од државни институции</b>		
Министерство за Економија на РМ (Еуро Либор+1%)	30,391	30,391
	<b>30,391</b>	<b>30,391</b>

Позајмиците од државните институции чие салдо на денот на известувањето изнесува 30,391 илјади Денари (2010: 30,391 илјади Денари), потекнуваат од Јавното Претпријатие ГА-МА пред неговата преобразба во Акционерско Друштво ГА-МА АД. Согласно член 4 став 2 од Одлуката на Владата на Република Македонија од 14 Јуни 2006 година за организирање (преобразба) на Јавното Претпријатие ГА-МА (ЈП ГА-МА) во Акционерско Друштво ГАМА АД, долгувањата кои ЈП ГА-МА ги имало до денот на донесувањето на Одлуката, ги презема Владата на Република Македонија.

На датумот на изготвувањето на овие финансиски извештаи, Владата сеуште не ги превзеде овие обврски согласно одредбите наведени во погоре цитираната Одлука и истите не се искнижени од сметководствената евиденција на Друштвото. Сепак не се признаени било какви трошоци и обврски по камата на овие позајмици во финансиските извештаи со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2011.

### 14 Обврски кон добавувачи и останати обврски

	2011	2010
<b>Обврски спрема добавувачи</b>		
Добавувачи од земјата	20,996	5,085
Добавувачи од странство	564	980
	<b>21,560</b>	<b>6,065</b>
<b>Останати краткорочни обврски</b>		
Примени аванси	22,019	4,621
Обврски спрема работниците по плати и др.надоместоци	6,729	6,595
Обврски кон членовите на Управен и Надзорен одбор	6,219	6,219
Обврски за ДДВ	3,700	11,615
Обврски за даноци и придонеси од плати	73	267
	<b>38,740</b>	<b>29,317</b>
	<b>60,300</b>	<b>35,382</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 15 Приходи од продажба

	2011	2010
Приходи од продажба на природен гас на домашен пазар	242,868	257,022
	<b>242,868</b>	<b>257,022</b>

## 16 Материјални трошоци

	2011	2010
Гориво	1,773	1,292
Потрошена електрична енергија	1,063	1,356
Потрошена топлинска енергија	952	616
Потрошени суровини, репро материјали, делови и сл.	666	632
	<b>4,454</b>	<b>3,896</b>

## 17 Трошоци за вработените

	2011	2010
Нето плати и надоместоци од плати	25,526	23,731
Персонален данок и придонеси за фондови	12,039	11,536
Останати надоместоци на вработени	65	87
	<b>37,630</b>	<b>35,354</b>

## 18 Останати деловни расходи

	2011	2010
Загуби на гас во гасоводниот систем	17,561	19,118
Премии за осигурување	5,151	3,863
Надоместоци на раководството	3,375	4,118
Трошоци за реклама, пропаганда и репрезентација	1,991	1,246
Дневници за службени патувања и патни трошоци	1,876	1,564
Банкарски провизии	504	366
Административни такси	235	226
Кусоци	-	10
Сегашна вредност на расходувани постројки и опрема	-	7
Останати трошоци	1,247	2,132
	<b>31,940</b>	<b>32,650</b>

## 19 Финансиски резултат, нето

	2011	2010
<b>Приходи</b>		
Приходи од камати по депозити	2,745	3,446
Приходи од камати по други основи	198	480
Позитивни курсни разлики	3	2
	<b>2,946</b>	<b>3,928</b>
<b>Расходи</b>		
Негативни курсни разлики	(29)	(214)
Расходи по камати	(1)	(2,177)
	<b>(30)</b>	<b>(2,391)</b>
	<b>2,916</b>	<b>1,537</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 20 Даночен расход

	2011	2010
Тековен даночен расход	467	630
Одложен даночен расход	-	-
	<b>467</b>	<b>630</b>

Усогласувањето на вкупниот даночен расход според извештајот за сеопфатната добивка за 2011 и 2010 е како што следи:

	2011	2010
Непризнаени расходи за даночни цели од тековната год.	4,665	6,301
Даночен кредит за расходи со одложено признавање	-	-
<b>Основа за оданочување</b>	<b>4,665</b>	<b>6,301</b>
<b>Даночен расход по стапка од 10% (2010: 10%)</b>	<b>467</b>	<b>630</b>

## 21 Неизвесни и превземени обврски

### Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2011 година, судските постапки покренати против Друштвото изнесуваат од 79 илјади Денари (2010: 1,378 илјади Денари). Не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

### Капитални обврски

Не се евидентирани значајни капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

### Гаранции

Со состојба на 31 декември 2011 година, Друштвото има денарски гаранции издадени од страна на Стопанска Банка АД Скопје во износ на 650 илјади Денари како обезбедување за навремено, целосно и квалитетно извршување на работите согласно Договор за изведување на прекопи на јавни површини на градот Скопје и денарски гаранции издадени од страна на НЛБ Тутунска Банка АД Скопје во вкупен износ од 17,461 илјади Денари како обезбедување за извршување на обврски по договори.

### Хипотеки

На датумот на известување, Друштвото нема заложени недвижности, постројки и опрема, како гаранција за одобрените позајмици со камата.

## 22 Известување по оперативни сегменти

Деловните активности на Друштвото се однесуваат на еден оперативен сегмент-управување и стопанисување со Гасоводниот систем на Република Македонија. Деловните активности на Друштвото се вршат на територијата на Република Македонија (Белешка 15). Последователно, Друштвото не обелоденува економски информации поврзани со одделни оперативни сегменти и географски региони.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011  
 (Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

### 23 Поврзани субјекти

За потребите на овие финансиски извештаи, трансакциите со Макпетрол ад, Скопје - Акционер во Друштвото, имаат третман на трансакции со поврзани субјекти. Овие трансакции се извршени во согласност со тековните пазарни услови, цени и каматни стапки.

Прегледот во продолжение ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со погоре споменатиот субјект со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011 и 2010 (во илјади Денари):

	Побарувања	Обврски	Приходи	Трошоци
Со состојба и за годината што завршува на				
- 31 декември 2011	22,732	6,779	190,173	4,475
- 31 декември 2010	56,965	4,356	251,674	-

### 24 Настани по датумот на известување

По 31 декември 2011 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.



**Grant Thornton**

An instinct for growth™

[www.grant-thornton.com.mk](http://www.grant-thornton.com.mk)